



КРЕАТИВНА ЕВРОПА 2021 – 2027

**„Унапредување на културното наследство преку европска соработка -
мрежи, мобилност и можности за финансирање од ЕУ“
14 – 15 октомври 2025 г., Скопје**

ДЕН 1 – 14 октомври 2025 г. (вторник)

Место: Porta Македонија, плоштад „Пела“, Скопје

Модератор: м-р Билјана Прентоска, раководител на Одделението за Креативна Европа (Канцеларија за Креативна Европа МК), Сектор за европски интеграции, Министерство за култура и туризам.

10:00 – 10:30 | Регистрација на учесниците

10:30 – 10:40 | Воведно обраќање

- Зоран Љутков, министер за култура и туризам

10:40 – 11:00 | Можности за финансирање преку „Креативна Европа“

- Билјана Прентоска, раководител на Канцеларијата за Креативна Европа МК

11:00 – 11:15 | Можности за финансирање преку програмата „Еразмус+“

- Гоце Величковски, Национална агенција за европски образовни програми и мобилност (МК)

11:15 – 11:45 | Вредноста на музејските мрежи за транснационална соработка (NEMO, музејски мрежи: Hands On!, Европски музејски форум, Европска музејска академија, Excite и ИКОМ)

- Маргерита Сани, вонреден професор на Универзитетот во Болоња, координатор на проектот LEM во рамките на NEMO (Мрежа на европски музејски организации)

11:45 – 12:00 | Кафе-пауза

12:00 – 12:30 | Значењето на вмрежувањето и заедничката соработка во областа на културното наследство – „Michael Culture Association“ (Европска трансдисциплинарна мрежа за дигитално културно наследство и поврзани заедници)

- проф. Пјер Џакомо Сола, виш истражувач во европската мрежа „Michael Culture“

12:30 – 12:40 | Сесија за прашања и одговори

12:40 – 13:40 | Закуска и вмрежување

13:40 – 14:30 | Финансирање на проекти за културно наследство преку „Еразмус+“

- проф. Пјер Џакомо Сола, виш истражувач во европската мрежа „Michael Culture“

14:30 – 14:50 | Примери на добра практика: Креативна Европа

Проект: „Prometheus“ (Креативна Европа)

– д-р Славица Бабамова, раководител на проектот, НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија и проф. д-р Елена Џукеска, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

14:50 – 15:00 | Прашања и одговори

ДЕН 2 – 15 октомври 2025 (среда)

Место: Европска куќа, ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 52 б, 1000 Скопје

09:30 – 10:00 | Регистрација на учесниците

Вовед во програмата на денот:

- м-р Билјана Прентоска, раководителка на Канцеларијата за Креативна Европа

10:00 – 10:20 | Можности за финансирање преку програмата „Хоризонт Европа“ (Кластер 2: Култура, креативност и инклузивно општество)

- Ксенија Хаџи Тошева Аврамчева, национален координатор за „Хоризонт Европа“, Министерство за образование и наука

10:20 – 11:00 | Хоризонт 2020 – Од идеја до финансирање

- д-р Кришна Чандрамули, Венека, ЕУ

11:00 – 11:30 | Интерактивна дискусија со учесниците

11:30 – 12:00 | Хоризонт 2020 – Научени лекции и практични совети

- д-р Кришна Чандрамули, Венека ЕУ

12:00 – 13:00 | Закуска и вмрежување

13:00 – 13:30 | Прекугранична соработка за музеи – Од идеја до успешен ЕУ-проект

- Маргерита Сани, вонреден професор на Универзитетот во Болоња, координатор на проектот LEM во рамките на NEMO (Мрежа на европски музејски организации)

13:30 – 13:50 | Значењето на регионалните мрежи: Балканска музејска мрежа

- д-р Ирена Ружин, НУ Завод и музеј – Битола

13:50 – 14:30 | Примери на успешни проекти:

Проекти:

- **Мапирање на танцот** (Хоризонт Европа)

– д-р Биљана Тануровска Ќулавковски, Центар за нови иницијативи во уметноста и културата – Локомотива, Скопје

- **Капацитетите на НУ Стоби за дигитална презентација**

– Димитар Николовски, археолог, виш документарист, НУ Стоби

14:30 | Затворање на настанот